



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВИНИЦА

ГОДИНА LIX Бр. 2

Виница 28 Февруари 2022г.

ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА

52

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Виница („Сл.гласник на општина Виница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Виница, донесе:

## РЕШЕНИЕ

### За објавување на Заклучок за повлекување на 1-ва точка од Дневен ред

1. Се објавува Заклучокот за повлекување на 1-та точка од Дневниот ред: Предлог-Одлука за дообезбедување на финансиски средства за проект „Доградба на филтер станица Виница и реконструкција на водоводна мрежа Виница Лески, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со [Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ \(„Службен весник на Република Македонија“ број 83/10\)](#) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Виница и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, донесен на 6-та седница на Советот на општина Виница одржана на 25.02.2022 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 10-234/2

25.02.2022 година

ОПШТИНА ВИНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Виница („Сл. гласник на општина Виница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), Советот на општина Виница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

## ЗАКЛУЧОК

### За повлекување на 1-ва точка од Дневен ред

1.1-та точка од Дневниот ред: Предлог-Одлука за дообезбедување на финансиски средства за проект „Доградба на филтер станица Виница и реконструкција на водоводна мрежа Виница Лески, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со [Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ \(„Службен весник на Република Македонија“ број 83/10\)](#) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Виница и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, се повлекува од Дневниот ред на 6-та седница на Советот.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-234  
25.02.2022 година  
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА  
Претседател,  
Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

53

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

### РЕШЕНИЕ

#### За објавување на Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Веница за 2022 година

1.Се објавува Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Веница за 2022 година, донесена на 6-та седница на Советот на општина Веница одржана на 25.02.2022 година.

2.Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-235/2  
25.02.2022 година  
ОПШТИНА ВЕНИЦА  
Градоначалник,  
Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 99 од Законот за градежно земјиште („Сл.весник на РМ бр.15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016, 190/2016, 275/2019, 90/2020 и 101/2021 “), член 21 став 1 точка 8 од Статутот на Општина Веница („Сл.гласник на Општина Веница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“) и Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Веница број 51-7009/1 од 20.11.2011 година (Сл.весник на РМ бр.164/2011), Советот на општина Веница на

6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година донесе:

#### ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ВЕНИЦА ЗА 2022 ГОДИНА

#### Содржина и теми во Програмата

#### **ВОВЕД:**

#### **Општ дел**

Со донесување на новиот закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016, 190/2016, 275/2019, 90/2020 и 101/2021), градежното земјиште може да биде во сопственост на Република Македонија, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, домашни и странски правни и физички лица.

Сопственоста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопственоста на градежното земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. Одлука за стекнување на сопственост на градежното земјиште за општините, општините во градот Скопје и градот Скопје донесува Советот.

Сопственоста на општините им ги овозможува следните права: на градење, користење, пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на градежното земјиште.

Со градежното земјиште сопственост на Република Македонија управува Владата на Република Македонија.

Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите правни и физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. Правото на користење Владата на Република Македонија може да го пренесе на општините.

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она шето е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.

Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Македонија, а уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес.

Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и неуредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен карактер и

земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници на градежната парцела.

Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура, додека неуредено е земјиште на кое нема изградено комунална инфраструктура.

Градежно земјиште е земјиште кое е планирано со урбанистички план или урбанистичка планска документација.

Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со урбанистички план или урбанистичка планска документација и може да се состои од една, од дел или од повеќе катастарски парцели.

Објект од траен карактер е објект изграден со документација(одобрение) и заведен во јавните книги за недвижности.

Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените објекти не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сопственост на градежното земјиште.

Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од комуналната инфраструктура.

Прометот со градежното земјиште е слободен.

Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се отуѓи, даде на користење (концесија или јавно приватно партнерство), даде под долготраен и краткотраен закуп, разменува или да се востановат други стварни права.

#### **А) Просторен опфат и предмет на Програмата**

Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија што се наоѓа на територијата на **Општина Винаца**, дефинирана според територијалната организација на Република Македонија, за време на календарска 2022 година.

За да може да се врши отуѓување, давање под закуп, на градежното земјиште потребно е да се изработи мапа на државното градежно земјиште во општината со сите нумерички податоци за истото.

Важен фактор во оваа постапка е и категоријата урбанистички план, односно урбанистичките планови врз основа на кои може да се издаде одобрение за градење.

Во содржината на годишната Програма се предвидува предмет на менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија да бидат градежните парцели што се наоѓаат на териториите на следните населени места и локалитети:

**1.** Населено место Винаца, Локалитет „Видое Смилески“, ДУП за Блок „15“ дел 2 во градот Винаца 09-432 од 28.04.2015 година.

**2.** Населено место Винаца, Локалитет „Видое Смилески“, ДУП за Блок „15“ дел 1 и дел 4 во градот Винаца 09-89 од 26.01.2017 година.

**3.** Населено место Винаца, Локалитет „Јане Сандански“, ДУП за Блок 16 дел 2 во градот Винаца 09-932 од 14.12.2016 година.

**4.** Населено место Винаца, Локалитет „Јане Сандански“, ДУП за Блок 16 дел3 во градот Винаца 09-627 од 18.07.2015 година.

**5.** Населено место Винаца, Локалитет „Ила“, ДУП за Блок 2 дел 2 и дел 3 во градот Винаца 09-583 од 30.05.2018 година.

**6.** Населено место Винаца, Локалитет,, Убаво поле,, за Блок 4 во градот Винаца 07-453 од 13.06.2013 год.

#### **Б) Основи за изработка на Програмата**

##### **▪ Законски основ**

Законски основ на програмата за управување со градежното земјиште се: Закон за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), Закон за градежно земјиште (15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016, 190/2016, 275/2019, 90/2020 и 101/2021) и чл.21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Винаца (Сл. Гласник бр. 8/2010).

##### **▪ Основни плански документи**

Други документи потребни за изработка на Програмата се следните стратешки, развојни и плански документи донесени на локално ниво:

○ Планирање на локалниот развој, подобрување на развојот и структурните приоритети, водење на локална економска политикаи развој на локална мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство.

○ **Просторен план** на Општина Винаца за плански период од 1991 година.

○ **Генерален урбанистички план** на Град Винаца за плански период од 2012 до 2022 година.

○ **Парцијална измена на ГУП за Блок 4 плански период 2019-2029 година**

○

○ **Урбанистички планови за населените места:**

-ДУП за Блок „15“ дел 2 во градот Веница, 09-432 од 28.04.2015 година.

-ДУП за Блок „15“ дел 1 и дел 4 во градот Веница, 09-89 од 26.01.2017 година

-ДУП за Блок „16“ дел 2 во градот Веница, 09-932 од 14.12.2016 година

-ДУП за Блок „16“ дел 3 во градот Веница, 09-627 од 18.07.2015 година

-ДУП за Блок „2“ дел 2 и дел 3 во градот Веница, 09-583 од 30.05.2018 година

-ДУП за Блок „4,, во градот Веница,07-453 од 13.06.2013 година.

○ **Програма за уредување на градежно земјиште , улици и патишта во Општина Веница за 2022 година бр.09-1046 од 27.12.2021 година.**

○ **Плански програми за изработка на урбанистичка документација во Општина Веница:**

- за Град Веница: изработка на ДУП Веница, по урбани блокови;

- УПВНМ: за м.в.Скараница КО Блатец; за м.в.Горна Осојница КО Блатец; за м.в.Ила КО Веница;

УПС: за село Градец, село Лески , село Истибања и село Блатец

**В) Лица вклучени во изработка на Програмата:**

. Виолета Михајлова , дипломиран правник , Раководител на Сектор за нормативно-правни, општи работи и јавни дејности;

. Јована Јанева, магистер инженер архитект, Советник за просторно и урбанистичко планирање во Одделение за урбанизам и урбанистичко планирање.

• Благоица Ристова, дипломиран правник, Помлад соработник за имотно правни работи во Одделението за нормативно правни и општи работи.

• Марина Костадинова, дипломиран градежен инженер, Советник, издавање на изводи, решенија за локациски услови за градба и одобрености за употреба во Одделение за урбанизам и урбанистичко планирање.

• Мирко Ристов, дипломиран градежен инженер, Советник за комунални работи во Одделението за комунални работи, ЗЖС и ЛЕР.

**ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА:**

**1. Цели на Програмата**

▪ **Општи цели на Програмата**

Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку правење просторни услови за развој.

▪ **Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети**

Заинтересираните граѓани за изградба на сопствени простори за обавување на дејност можат да ја реализираат својата потреба, а со тоа да придонесат за развој на населеното место/локалитет, користење на локалните ресурси, вработување на лица, обезбедување на подобри услови за живеење.

**2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата**

▪ **Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа населено место/локалитет, идентификувани со број на градежните парцели**

▪ **Детален преглед на градежни парцели (по населено место и по урбанистички план)**

**А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање**

Табела со следните информации:

- Во градот Веница

**1.Б2– Големи трговски единици (со компатабилност А2, А3, Б3, Б4, Б5, В3, В4)**

- Број на градежна парцела: 2.79 /Блок „2“ дел 2 и дел 3

- Вкупна површина на градежната парцела: 20189 м2

- Намена на земјиштето:

- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште

- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 8075/1, 8075/2, 8075/3,

- Површина за градба: 13500 м2

- Бруто развиена површина: 40500 м2

- Процент на изграденост: 66,87 %

- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,34

- Максимална дозволена висина:

- Катност: П+2

- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 1.600 денари по м2 и

- Вкупна почетна/утврдена цена: 32.302.400 денари
- 2. A1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежна парцела: 1.26/Блок „15“ дел 2
- Вкупна површина на градежната парцела: 417 м<sup>2</sup>
- Намена на земјиштето:
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7915/5
- Површина за градба: 163 м<sup>2</sup>
- Бруто развиена површина: 651 м<sup>2</sup>
- Процент на изграденост: 38,38 %
- Коэффициент на искористеност на земјиштето: 1,53
- Максимална дозволена висина: 10,20 м<sup>1</sup>
- Катност: П+2+пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
- Вкупна почетна/утврдена цена: 25.437 денари
- 3. A1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 1.27/Блок „15“ дел 2
- Вкупна површина на градежната парцела: 335 м<sup>2</sup>
- Намена на земјиштето:
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7915/6
- Површина за градба: 141 м<sup>2</sup>
- Бруто развиена површина: 563 м<sup>2</sup>
- Процент на изграденост: 42,14 %
- Коэффициент на искористеност на земјиштето: 1,68
- Максимална дозволена висина: 10,20 м<sup>1</sup>
- Катност: П+2+пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
- Вкупна почетна/утврдена цена: 20.435 денари
- 4. A1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 1.28/Блок „15“ дел 2
- Вкупна површина на градежната парцела: 321 м<sup>2</sup>
- Намена на земјиштето:
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште

- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7915/7
- Површина за градба: 140 м<sup>2</sup>
- Бруто развиена површина: 560 м<sup>2</sup>
- Процент на изграденост: 43,65 %
- Коэффициент на искористеност на земјиштето: 1,75
- Максимална дозволена висина: 10,20 м<sup>1</sup>
- Катност: П+2+пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
- Вкупна почетна/утврдена цена: 19.581 денари
- 5. A1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.72 Блок „15“ дел 1 и дел 4
- Вкупна површина на градежната парцела: 399 м<sup>2</sup>
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7915/1
- Површина за градба: 195 м<sup>2</sup>
- Бруто развиена површина: 781 м<sup>2</sup>
- Процент на изграденост: 48,95 %
- Коэффициент на искористеност на земјиштето: 1,96
- Максимална дозволена висина: 10,20 м<sup>1</sup>
- Катност: П+2+пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
- Вкупна почетна/утврдена цена: 24.339 денари
- 6. A1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.73 Блок „15“ дел 1 и дел 4
- Вкупна површина на градежната парцела: 417 м<sup>2</sup>
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7915/1
- Површина за градба: 206 м<sup>2</sup>
- Бруто развиена површина: 827 м<sup>2</sup>
- Процент на изграденост: 49,59 %
- Коэффициент на искористеност на земјиштето: 1,98
- Максимална дозволена висина: 10,20 м<sup>1</sup>
- Катност: П+2+пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари

- Вкупна почетна/утврдена цена: 25.437 денари
- 7. A1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.74 Блок „15“ дел 1 и дел 4
- Вкупна површина на градежната парцела: 466 м<sup>2</sup>
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7915/1
- Површина за градба: 213 м<sup>2</sup>
- Бруто развиена површина: 852 м<sup>2</sup>
- Процент на изграденост: 45,69 %
- Коefициент на искористеност на земјиштето: 1,83
- Максимална дозволена висина: 10,20 м1
- Катност: П+2+пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
- Вкупна почетна/утврдена цена: 28.426 денари
- 8. A1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.75 Блок „15“ дел 1 и дел 4
- Вкупна површина на градежната парцела: 567,50 м<sup>2</sup>
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7444/1
- Површина за градба: 207 м<sup>2</sup>
- Бруто развиена површина: 830 м<sup>2</sup>
- Процент на изграденост: 36,58 %
- Коefициент на искористеност на земјиштето: 1,46
- Максимална дозволена висина: 10,20 м1
- Катност: П+2+пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
- Вкупна почетна/утврдена цена: 34.617 денари
- 9. A1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.76 Блок „15“ дел 1 и дел 4
- Вкупна површина на градежната парцела: 590 м<sup>2</sup>
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7444/1
- Површина за градба: 203 м<sup>2</sup>
- Бруто развиена површина: 814 м<sup>2</sup>

- Процент на изграденост: 34,45 %
- Коefициент на искористеност на земјиштето: 1,38
- Максимална дозволена висина: 10,20 м1
- Катност: П+2+пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
- Вкупна почетна/утврдена цена: 35.990 денари
- 10. A1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.77 Блок „15“ дел 1 и дел 4
- Вкупна површина на градежната парцела: 508 м<sup>2</sup>
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7444/1
- Површина за градба: 248 м<sup>2</sup>
- Бруто развиена површина: 994 м<sup>2</sup>
- Процент на изграденост: 48,94 %
- Коefициент на искористеност на земјиштето: 1,96
- Максимална дозволена висина: 10,20 м1
- Катност: П+2+пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
- Вкупна почетна/утврдена цена: 30.988 денари
- 11. A1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.78 Блок „15“ дел 1 и дел 4
- Вкупна површина на градежната парцела: 462 м<sup>2</sup>
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7444/1
- Површина за градба: 211 м<sup>2</sup>
- Бруто развиена површина: 847 м<sup>2</sup>
- Процент на изграденост: 45,85 %
- Коefициент на искористеност на земјиштето: 1,83
- Максимална дозволена висина: 10,20 м1
- Катност: П+2+пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
- Вкупна почетна/утврдена цена: 28.182 денари
- 12. A1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.79 Блок „15“ дел 1 и дел 4

- Вкупна површина на градежната парцела: 591 м<sup>2</sup>
  - Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7444/1
  - Површина за градба: 290 м<sup>2</sup>
  - Бруто развиена површина: 1162 м<sup>2</sup>
  - Процент на изграденост: 49,17 %
  - Коэффициент на искористеност на земјиштето: 1,97
  - Максимална дозволена висина: 10,20 м1
  - Катност: П+2+пк
  - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
  - Вкупна почетна/утврдена цена: 36.051 денари
13. А1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.80 Блок „15“ дел 1 и дел 4
  - Вкупна површина на градежната парцела: 400 м<sup>2</sup>
  - Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7444/1
  - Површина за градба: 196 м<sup>2</sup>
  - Бруто развиена површина: 784 м<sup>2</sup>
  - Процент на изграденост: 49,00 %
  - Коэффициент на искористеност на земјиштето: 1,96
  - Максимална дозволена висина: 10,20 м1
  - Катност: П+2+пк
  - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
  - Вкупна почетна/утврдена цена: 24.400 денари
14. А1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.81 Блок „15“ дел 1 и дел 4
  - Вкупна површина на градежната парцела: 400 м<sup>2</sup>
  - Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7444/1
  - Површина за градба: 196 м<sup>2</sup>
  - Бруто развиена површина: 784 м<sup>2</sup>
  - Процент на изграденост: 49,01 %
  - Коэффициент на искористеност на земјиштето: 1,96
  - Максимална дозволена висина: 10,20 м1

- Катност: П+2+пк
  - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
  - Вкупна почетна/утврдена цена: 24.400 денари
15. А1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.82 Блок „15“ дел 1 и дел 4
  - Вкупна површина на градежната парцела: 400 м<sup>2</sup>
  - Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7444/1 и 7915/1
  - Површина за градба: 196 м<sup>2</sup>
  - Бруто развиена површина: 784 м<sup>2</sup>
  - Процент на изграденост: 49,01 %
  - Коэффициент на искористеност на земјиштето: 1,96
  - Максимална дозволена висина: 10,20 м1
  - Катност: П+2+пк
  - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
  - Вкупна почетна/утврдена цена: 24.400 денари
16. А1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.83 Блок „15“ дел 1 и дел 4
  - Вкупна површина на градежната парцела: 400 м<sup>2</sup>
  - Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7915/1
  - Површина за градба: 196 м<sup>2</sup>
  - Бруто развиена површина: 784 м<sup>2</sup>
  - Процент на изграденост: 49,01 %
  - Коэффициент на искористеност на земјиштето: 1,96
  - Максимална дозволена висина: 10,20 м1
  - Катност: П+2+пк
  - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
  - Вкупна почетна/утврдена цена: 24.400 денари
17. А1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.84 Блок „15“ дел 1 и дел 4
  - Вкупна површина на градежната парцела: 400 м<sup>2</sup>
  - Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште

- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7915/1
  - Површина за градба: 196 м<sup>2</sup>
  - Бруто развиена површина: 784 м<sup>2</sup>
  - Процент на изграденост: 49,01 %
  - Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,96
  - Максимална дозволена висина: 10,20 м1
  - Катност: П+2+пк
  - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
  - Вкупна почетна/утврдена цена: 24.400 денари
18. А1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.85 Блок „15“ дел 1 и дел 4
  - Вкупна површина на градежната парцела: 400 м<sup>2</sup>
  - Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7915/1
  - Површина за градба: 196 м<sup>2</sup>
  - Бруто развиена површина: 784 м<sup>2</sup>
  - Процент на изграденост: 49,00 %
  - Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,96
  - Максимална дозволена висина: 10,20 м1
  - Катност: П+2+пк
  - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
  - Вкупна почетна/утврдена цена: 24.400 денари
19. А1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 4.88 Блок „15“ дел 1 и дел 4
  - Вкупна површина на градежната парцела: 566 м<sup>2</sup>
  - Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7915/1 2
  - Површина за градба: 161 м<sup>2</sup>
  - Бруто развиена површина: 647 м<sup>2</sup>
  - Процент на изграденост: 28,60 %
  - Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,14
  - Максимална дозволена висина: 10,20 м1
  - Катност: П+2+пк
  - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
  - Вкупна почетна/утврдена цена: 34.526 денари

20. А1 – Домување во станбени куќи

- Број на градежната парцела: 4.89 Блок „15“ дел 1 и дел 4
- Вкупна површина на градежната парцела: 551 м<sup>2</sup>
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7915/11
- Површина за градба: 152 м<sup>2</sup>
- Бруто развиена површина: 609 м<sup>2</sup>
- Процент на изграденост: 27,62 %
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 1,10
- Максимална дозволена висина: 10,20 м1
- Катност: П+2+пк
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
- Вкупна почетна/утврдена цена: 33.66 денари

21. Б1 – Мали комерцијални и деловни намени

- Број на градежната парцела: 4.92 Блок „15“ дел 1 и дел 4
- Вкупна површина на градежната парцела: 738 м<sup>2</sup>
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: 7444/1 и 11242/1 и 7441
- Површина за градба: 236 м<sup>2</sup>
- Бруто развиена површина: 708 м<sup>2</sup>
- Процент на изграденост: 31,96 %
- Коефициент на искористеност на земјиштето: 0,96
- Максимална дозволена висина: 10,20 м1
- Катност: П+2
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 1100,00 денари
- Вкупна почетна/утврдена цена: 811.800 денари

22. А1 – Домување во станбени куќи

- Број на градежната парцела: 1.37 Блок „16“ дел 2
- Вкупна површина на градежната парцела: 352 м<sup>2</sup>
- Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
- Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: **9454/2**
- Површина за градба: 133 м<sup>2</sup>
- Бруто развиена површина: 307 м<sup>2</sup>



- Процент на изграденост: 37,95 %
  - Коэффициент на искористеност на земјиштето: 1,52
  - Максимална дозволена висина: 10,20 м1
  - Катност: П+2+пк
  - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
  - Вкупна почетна/утврдена цена: 21.472 денари
23. А1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 1.32 Блок „16“ дел 2
  - Вкупна површина на градежната парцела: 295 м2
  - Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: **9458**
  - Површина за градба: 111 м2
  - Бруто развиена површина: 445 м2
  - Процент на изграденост: 37,68 %
  - Коэффициент на искористеност на земјиштето: 1,51
  - Максимална дозволена висина: 10,20 м1
  - Катност: П+2+пк
  - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
  - Вкупна почетна/утврдена цена: 17.995 денари
24. А1 – Домување во станбени куќи
- Број на градежната парцела: 2.24 Блок „16“ дел 3
  - Вкупна површина на градежната парцела: 300 м2
  - Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: **10773/9**
  - Површина за градба: 170 м2
  - Бруто развиена површина: 680 м2
  - Процент на изграденост: 56,67 %
  - Коэффициент на искористеност на земјиштето: 2.27
  - Максимална дозволена висина: 10,20 м1
  - Катност: П+2+Пк
  - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
  - Вкупна почетна/утврдена цена: 18.300 денари
25. Г2,Г3,Г4 – Лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта
- Број на градежната парцела: 1.2 Блок „4“

- Вкупна површина на градежната парцела: 948 м2
  - Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: **3984/1**
  - Бруто развиена површина: 900 м2
  - Процент на изграденост: 47.47 %
  - Коэффициент на искористеност на земјиштето: 0.95
  - Максимална дозволена висина: 10,20 м1
  - Катност: П+1
  - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
  - Вкупна почетна/утврдена цена: 57.828 денари
26. Г2,Г3,Г4 – Лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта
- Број на градежната парцела: 1.51 Блок „4“
  - Вкупна површина на градежната парцела: 8749 м2
  - Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: **3984/1**
  - Бруто развиена површина: 8900 м2
  - Процент на изграденост: 50.86 %
  - Коэффициент на искористеност на земјиштето: 1.02
  - Максимална дозволена висина: 10,20 м1
  - Катност: П+1
  - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари
  - Вкупна почетна/утврдена цена: 533.689 денари
27. Г2,Г3,Г4 – Лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта
- Број на градежната парцела: 1.52 Блок „4“
  - Вкупна површина на градежната парцела: 8542 м2
  - Намена на земјиштето: Слободно, Градежно неизградено земјиште
  - Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: **3984/1**
  - Бруто развиена површина: 8360 м2
  - Процент на изграденост: 48,93 %
  - Коэффициент на искористеност на земјиштето: 0.98
  - Максимална дозволена висина: 10,20 м1
  - Катност: П+1
  - Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 61,00 денари

- Вкупна почетна/утврдена цена: 521.062 денари

#### **6. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на оваа Програма**

- Дефинирање на целни групи за оделни групи на градежни парцели
- Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали
- Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на маркетинг стратегијата
- Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг стратегијата
- Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата

Определувањето на маркетинг стратегијата започнува со дефинирање/претпоставување на заинтересираните страни за купување/изнајмување на одредени делови од градежното земјиште. Заинтересираните страни се всушност потенцијалните купувачи/изнајмувачи на земјиштето и идни инвеститори, односно претставуваат целна групата на активностите од маркетинг стратегијата.

Со оглед на различната намена и местоположба на градежното земјиште што ќе биде понудено, логично е целните групи за одделни локации да бидат различни. Следен чекор е идентификување на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали за комуницирање/промовирање на понудата до заинтересираните страни. Маркетинг пристапот, алатките и каналите за комуницирање/промовирање се лимитирани од повеќе аспекти, но главно од финансиската моќ на општината. Како и да е, маркетинг стратегијата мора да обезбеди испраќање на вистинска, навремена и прецизна информација на вистинска адреса.

#### **7. Динамика на реализација на Програмата**

- Број на турнуси за објавување оглас, временски период за објавување на огласите и распределба на градежните парцели по турнуси

Со цел минимизирање на финансиските трошоци поврзани со објавата на огласи за отуѓување, се предвидува градежните парцели

што се предмет на годишната Програма да се објават во еден турнус.

Динамиката на реализација ќе се реализира во два турнуса:

во текот на цела 2022 година.

- **Пропишување на условите за надавање**

Се пропишуваат/определуваат следните параметри: висината на банкарската гаранција за учество во постапката за секоја парцела поодделно, интернет страница на која ќе се врши надавањето.

Услови за учество:

- поднесување на пријава во електронска
- доказ за обезбедена банкарска гаранција ( во оригинал)
- Доказ за регистрација на правното лице од соодветен регистер
- За физички лица уверение за државјанство
- Полномошно за лицето кое го застапува правното или физичкото лице

#### **Лица надлежни за реализацијата на Програмата**

. Виолета Михајлова , дипломиран правник , Раководител на Сектор за нормативно-правни, општи работи и јавни дејности;

. Јована Јанева, магистер инженер архитект, Советник за просторно и урбанистичко планирање во Одделение за урбанизам и урбанистичко планирање.

Благица Ристова, дипломиран правник, Помлад соработник за имотно правни работи во Одделението за нормативно правни и општи работи.

Марина Костадинова, дипломиран градежен инженер, Советник, издавање на изводи,решенија за локациски услови за градба и одобренија за употреба во Одделение за урбанизам и урбанистичко планирање.

Мирко Ристов, дипломиран градежен инженер, Советник за комунални работи во Одделението за комунални работи, ЗЖС и ЛЕР.

#### **Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата (приходна страна на Програмата)**

Проценката на финансиските приходи се прави кумулативно за секое населено место одделно, според просечната пазарна цена за метар квадратен градежно земјиште по зони во тоа населено место или локалитет.

**Проценка на финансиските средства  
потребни за реализација на Програмата  
(расходна страна на Програмата)**

Финансиските средства потребни за реализација на програмите се состојат од збир на проценетите финансиски средства потребни за реализирање на селдните активности:

Трошоци по основ на администрирање на постапките за отуѓување ( 250.000,00 денари)

Трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните локации што ќе бидат предмет на отуѓување ( 60.000,00 денари)

**Преодни и завршни одредби**

Програмата ја усвојува Советот на општина Виница.

Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста, по која и се донесува.

За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општината.

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Виница.

Број 09-235

25.02.2022 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

54

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Виница („Сл.гласник на општина Виница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Виница, донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**За објавување на Заклучок за усвојување на  
Извештај за работа на Полициска станица  
Виница за второто полугодие на 2021 година**

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештај за работа на Полициска станица Виница за второто полугодие на 2021 година, донесен на 6-та седница на Советот на општина Виница одржана на 25.02.2022 година.

2.Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 10-236/2

25.02.2022 година

ОПШТИНА ВИНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ број 5/2002“) и член 56 од Статутот на општина Виница („Сл. гласник на општина Виница број 8/2010,12/2014, 4/2019“), Советот на општина Виница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

**ЗАКЛУЧОК**

**За усвојување на Извештај за работа на  
Полициска станица Виница за второто  
полугодие на 2021 година**

1.Се усвојува Извештајот за работа на Полициска станица Виница за второто полугодие на 2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 09-236

25.02.2022 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

55

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Виница („Сл.гласник на општина Виница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Виница, донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**За објавување на Одлука за давање  
Согласност на Завршна сметка на ЈП за  
комунално-производни и услужни работи  
„Кале“-Блатец за 2021 година**

1.Се објавува Одлуката за давање Согласност на Завршна сметка на ЈП за комунално-производни и услужни работи „Кале“-Блатец за 2021 година, донесена на 6-та седница на

Советот на општина Веница одржана на ден 25.02.2022 година.

2.Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-237/2  
25.02.2022 година  
ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,  
Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Сл. весник на РМ број 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19“) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), Советот на општина Веница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

### ОДЛУКА

**За давање Согласност на Завршна сметка на ЈП за комунално-производни и услужни работи „Кале“-Блатец за 2021 година**

#### Член 1

Се дава Согласност на Завршната сметка на ЈП за комунално-производни и услужни работи „Кале“-Блатец за 2021 година.

#### Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-237  
25.02.2022 година  
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател,  
Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

56

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

### РЕШЕНИЕ

**За објавување на Заклучок за усвојување на Полугодишен извештај за работата на ООУ „Гоце Делчев“ - Веница за учебната 2021/2022 година**

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Полугодишен извештај за работата на ООУ „Гоце Делчев“ - Веница за учебната 2021/2022 година, донесен на 6-та седница на Советот на општина Веница одржана на 25.02.2022 година.

2.Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-238/2  
25.02.2022 година  
ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,  
Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), Советот на општина Веница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

### ЗАКЛУЧОК

**За усвојување на Полугодишен извештај за работата на ООУ „Гоце Делчев“ - Веница за учебната 2021/2022 година**

1.Се усвојува Полугодишниот извештај за работата на ООУ „Гоце Делчев“ - Веница за учебната 2021/2022 година.

2.Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-238  
25.02.2022 година  
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА  
Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

57

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

### РЕШЕНИЕ

**За објавување на Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на ООУ „Гоце Делчев“ - Веница за сметка за Сопствени приходи, сметка за Наменски дотации и Донаторска сметка**

1. Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на ООУ „Гоце Делчев“ - Веница за сметка за Сопствени приходи, сметка за Наменски дотации и Донаторска сметка, донесена на 6-та седница на Советот на општина Веница одржана на 25.02.2022 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-239/2

25.02.2022 година

ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), Советот на општина Веница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

### ОДЛУКА

**За усвојување на Годишна сметка за 2021 година на ООУ „Гоце Делчев“- Веница, за сметка за Сопствени приходи, сметка за Наменски дотации и Донаторска сметка**

#### Член 1

Се усвојува Годишната сметка за 2021 година на ООУ „Гоце Делчев“ - Веница, за сметка за Сопствени приходи, сметка за Наменски дотации и Донаторска сметка.

#### Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-239

25.02.2022 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

58

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

### РЕШЕНИЕ

**За објавување на Заклучок за усвојување на Полугодишен извештај за работата на ООУ „Славчо Стојменски“ - Веница за учебната 2021/2022 година**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Полугодишен извештај за работата на ООУ „Славчо Стојменски“ - Веница за учебната 2021/2022 година, донесен на 6-та седница на Советот на општина Веница одржана на 25.02.2022 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-240/2

25.02.2022 година

ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), Советот на општина Веница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

**ЗАКЛУЧОК**

**За усвојување на Полугодишен извештај за работата на ООУ „Славчо Стојменски“ - Винаца за учебната 2021/2022 година**

1. Се усвојува Полугодишниот извештај за работата на ООУ „Славчо Стојменски“ - Винаца за учебната 2021/2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Винаца“.

Број 09-240

25.02.2022 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Претседател,

Дипл. геолошки инг. Ацо Ѓорѓиевски

59

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Винаца („Сл. гласник на општина Винаца бр. 8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Винаца, донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**За објавување на Заклучок за усвојување на Извештај од спроведена самовалуација на ООУ „Славчо Стојменски“ - Винаца во 2021 година**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештај од спроведена самовалуација на ООУ „Славчо Стојменски“ - Винаца во 2021 година, донесен на 6-та седница на Советот на општина Винаца одржана на 25.02.2022 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Винаца“.

Број 10-241/2

25.02.2022 година

ОПШТИНА ВИНИЦА

Градоначалник,

Дипл. инг. геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од Статутот на општина Винаца („Сл. гласник на општина Винаца број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), Советот на општина Винаца на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

**ЗАКЛУЧОК**

**За усвојување на Извештај од спроведена самовалуација на ООУ „Славчо Стојменски“ - Винаца во 2021 година**

1. Се усвојува Извештајот од спроведена самовалуација на ООУ „Славчо Стојменски“ - Винаца во 2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Винаца“.

Број 09-241

25.02.2022 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Претседател,

Дипл. геолошки инг. Ацо Ѓорѓиевски

60

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Винаца („Сл. гласник на општина Винаца бр. 8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Винаца, донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**За објавување на Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на ООУ „Славчо Стојменски“ - Винаца за сметка за Сопствени приходи и сметка за Наменски дотации**

1. Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на ООУ „Славчо Стојменски“ - Винаца за сметка за Сопствени приходи и сметка за Наменски дотации, донесена на 6-та седница на Советот на општина Винаца одржана на 25.02.2022 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Винаца“.

Број 10-242/2

25.02.2022 година

ОПШТИНА ВИНИЦА

Градоначалник,

Дипл. инг. геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од Статутот на општина Винаца („Сл. гласник на

општина Веница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), Советот на општина Веница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

### ОДЛУКА

#### За усвојување на Годишна сметка за 2021 година на ООУ „Славчо Стојменски“- Веница, за сметка за Сопствени приходи и сметка за Наменски дотации

##### Член 1

Се усвојува Годишната сметка за 2021 година на ООУ „Славчо Стојменски“- Веница, за сметка за Сопствени приходи и сметка за Наменски дотации.

##### Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-242

25.02.2022 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

61

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

### РЕШЕНИЕ

#### За објавување на Одлука за давање Согласност на дополна на Годишен план за вработување за 2022 година на ООУ „Славчо Стојменски“- Веница

1. Се објавува Одлуката за давање Согласност на дополна на Годишен план за вработување за 2022 година на ООУ „Славчо Стојменски“- Веница, донесена на 6-та седница на Советот на општина Веница одржана на ден 25.02.2022 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-243/2

25.02.2022 година

ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 20-б став 1 и став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл.весник на РМ број 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 198/2018“ и Службен весник на Р.С.Македонија број 143/2019, 14/2020“) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), Советот на општина Веница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

### ОДЛУКА

#### За давање Согласност на дополна на Годишен план за вработување за 2022 година на ООУ „Славчо Стојменски“- Веница

##### Член 1

Се дава Согласност на дополната на Годишниот план за вработување за 2022 година на ООУ „Славчо Стојменски“ - Веница, број 03-91/2 од 18.03.2021 година - 07.02.2022 година.

##### Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-243

25.02.2022 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

62

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

### РЕШЕНИЕ

#### За објавување на Заклучок за усвојување на Полугодишен извештај за работата на ООУ „Кочо Рацин“ - с.Блатец, Веница за учебната 2021/2022 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Полугодишен извештај за работата на ООУ „Кочо Рацин“ - с.Блатец, Веница за учебната 2021/2022 година, донесен на 6-та седница на

Советот на општина Веница одржана на 25.02.2022 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-244/2  
25.02.2022 година  
ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,  
Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), Советот на општина Веница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

### ЗАКЛУЧОК

**За усвојување на Полугодишен извештај за работата на ООУ „Кочо Рацин“ - с.Блатец, Веница, за учебната 2021/2022 година**

1. Се усвојува Полугодишниот извештај за работата на ООУ „Кочо Рацин“ - с.Блатец, Веница, за учебната 2021/2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-244  
25.02.2022 година  
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател,  
Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски  
63

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

### РЕШЕНИЕ

**За објавување на Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на ООУ „Кочо Рацин“ - с.Блатец, Веница за сметка за Сопствени приходи и сметка за Наменски дотации**

1. Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на ООУ „Кочо Рацин“ - с.Блатец, Веница за сметка за Сопствени приходи и сметка за Наменски дотации, донесена на 6-та седница на Советот на општина Веница одржана на 25.02.2022 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-245/2  
25.02.2022 година  
ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,  
Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), Советот на општина Веница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

### ОДЛУКА

**За усвојување на Годишна сметка за 2021 година на ООУ „Кочо Рацин“ - с.Блатец, Веница за сметка за Сопствени приходи и сметка за Наменски дотации**

#### Член 1

Се усвојува Годишната сметка за 2021 година на ООУ „Кочо Рацин“ - с.Блатец, Веница, за сметка за Сопствени приходи и сметка за Наменски дотации.

#### Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-245  
25.02.2022 година  
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател,  
Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

64

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:



**РЕШЕНИЕ****За објавување на Заклучок за усвојување на Полугодишен извештај за работата на ООУ „Никола Парапунов“ - с. Драгобраште, Винаца во учебната 2021/2022 година**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Полугодишен извештај за работата на ООУ „Никола Парапунов“ - с. Драгобраште, Винаца, во учебната 2021/2022 година, донесен на 6-та седница на Советот на општина Винаца одржана на 25.02.2022 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Винаца“.

Број 10-246/2  
25.02.2022 година  
ОПШТИНА ВИНИЦА

Градоначалник,  
Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од Статутот на општина Винаца („Сл. гласник на општина Винаца број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), Советот на општина Винаца на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

**ЗАКЛУЧОК****За усвојување на Полугодишен извештај за работата на ООУ „Никола Парапунов“ - с. Драгобраште, Винаца, во учебната 2021/2022 година**

1. Се усвојува Полугодишниот извештај за работата на ООУ „Никола Парапунов“-с. Драгобраште, Винаца, во учебната 2021/2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Винаца“.

Број 09-246  
25.02.2022 година  
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Винаца („Сл.гласник на општина Винаца бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Винаца, донесе:

**РЕШЕНИЕ****За објавување на Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на ООУ „Никола Парапунов“- с. Драгобраште, Винаца за сметка за Сопствени приходи и сметка за Наменски дотации**

1. Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на ООУ „Никола Парапунов“ - с. Драгобраште, Винаца за сметка за Сопствени приходи и сметка за Наменски дотации, донесена на 6-та седница на Советот на општина Винаца одржана на 25.02.2022 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Винаца“.

Број 10-247/2  
25.02.2022 година  
ОПШТИНА ВИНИЦА  
Градоначалник,

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од Статутот на општина Винаца („Сл. гласник на општина Винаца број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), Советот на општина Винаца на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

**ОДЛУКА****За усвојување на Годишна сметка за 2021 година на ООУ „Никола Парапунов“- с. Драгобраште, Винаца, за сметка за Сопствени приходи и сметка за Наменски дотации**

Член 1

Се усвојува Годишната сметка за 2021 година на ООУ „Никола Парапунов“- с. Драгобраште, Винаца за сметка за Сопствени приходи и сметка за Наменски дотации.

## Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-247

25.02.2022 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

66

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**За објавување на Заклучок за усвојување на Полугодишен извештај за работата на СОУ „Ванчо Прке“ - Веница за учебната 2021/2022 година**

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на Полугодишен извештај за работата на СОУ „Ванчо Прке“ - Веница за учебната 2021/2022 година, донесен на 6-та седница на Советот на општина Веница одржана на 25.02.2022 година.

2.Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-248/2

25.02.2022 година

ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), Советот на општина Веница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

**ЗАКЛУЧОК**

**За усвојување на Полугодишен извештај за работата на СОУ „Ванчо Прке“ - Веница за учебната 2021/2022 година**

1.Се усвојува Полугодишниот извештај за работата на СОУ „Ванчо Прке“ - Веница за учебната 2021/2022 година.

2.Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-248

25.02.2022 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

67

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**За објавување на Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на СОУ „Ванчо Прке“ - Веница, за сметка за Сопствени приходи, сметка за Наменски дотации и сметка за донации**

1.Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на СОУ „Ванчо Прке“ - Веница, за сметка за Сопствени приходи, сметка за Наменски дотации и сметка за донации, донесена на 6-та седница на Советот на општина Веница одржана на 25.02.2022 година.

2.Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-249/2

25.02.2022 година

ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), Советот на општина Веница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

**ОДЛУКА**

**За усвојување на Годишна сметка за 2021 година на СОУ „Ванчо Прке“- Винаца, за сметка за Сопствени приходи, сметка за Наменски дотации и сметка за донации**

**Член 1**

Се усвојува Годишната сметка за 2021 година на СОУ „Ванчо Прке“- Винаца, за сметка за Сопствени приходи, сметка за Наменски дотации и сметка за донации.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Винаца“.

Број 09-249

25.02.2022 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски**68**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Винаца („Сл.гласник на општина Винаца бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Винаца, донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**За објавување на Одлука за неусвојување на Годишна сметка за 2021 година на ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“ - Винаца, за сметка за Сопствени приходи и сметка за Наменски дотации**

1.Се објавува Одлуката за неусвојување на Годишна сметка за 2021 година на ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“ - Винаца, за сметка за Сопствени приходи и сметка за Наменски дотации, донесена на 6-та седница на Советот на општина Винаца одржана на 25.02.2022 година.

2.Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Винаца“.

Број 10-250/2

25.02.2022 година

ОПШТИНА ВИНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Винаца („Сл. гласник на општина Винаца број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), Советот на општина Винаца на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

**ОДЛУКА**

**За неусвојување на Годишна сметка за 2021 година на ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“ Винаца, за сметка за Сопствени приходи и сметка за Наменски дотации**

**Член 1**

Не се усвојува Годишната сметка за 2021 година на ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“ - Винаца, за сметка за Сопствени приходи и сметка за Наменски дотации.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Винаца“.

Број 09-250

25.02.2022 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски**69**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Винаца („Сл.гласник на општина Винаца бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Винаца, донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**За објавување на Одлука за неусвојување на Годишна сметка за 2021 година на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“ - Винаца за сметка за Сопствени приходи, сметка за Наменски дотации и Општинска буџетска сметка**

1.Се објавува Одлуката за неусвојување на Годишна сметка за 2021 година на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“ - Винаца за сметка за Сопствени приходи, сметка за Наменски дотации и Општинската буџетска сметка, донесена на 6-та седница на Советот на општина Винаца одржана на 25.02.2022 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Винаца“.

Број 10-251/2  
25.02.2022 година  
ОПШТИНА ВИНИЦА

Градоначалник,  
Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Винаца („Сл. гласник на општина Винаца број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), Советот на општина Винаца на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

### ОДЛУКА

**За неусвојување на Годишна сметка за 2021 година на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“ - Винаца за сметка за Сопствени приходи, сметка за Наменски дотации и Општинска буџетска сметка**

#### Член 1

Не се усвојува Годишната сметка за 2021 година на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“ - Винаца за сметка за Сопствени приходи, сметка за Наменски дотации и Општинска Буџетска сметка.

#### Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Винаца“.

Број 09-251  
25.02.2022 година  
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

70

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Винаца („Сл.гласник на општина Винаца бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Винаца, донесе:

### РЕШЕНИЕ

**За објавување на Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на Локален Археолошки и историски Музеј „Теракота“ – Винаца, за сметка за Сопствени приходи и сметка на основен Буџет**

1. Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на Локален Археолошки и историски Музеј „Теракота“ - Винаца, за сметка за Сопствени приходи и сметка на основен Буџет, донесена на 6-та седница на Советот на општина Винаца одржана на 25.02.2022 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Винаца“.

Број 10-252/2  
25.02.2022 година  
ОПШТИНА ВИНИЦА

Градоначалник,  
Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од Статутот на општина Винаца („Сл. гласник на општина Винаца број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), Советот на општина Винаца на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

### ОДЛУКА

**За усвојување на Годишна сметка за 2021 година на Локален Археолошки и историски Музеј „Теракота“ - Винаца, за сметка за Сопствени приходи и сметка на основен буџет**

#### Член 1

Се усвојува Годишната сметка за 2021 година на Локален Археолошки и историски Музеј „Теракота“ - Винаца, за сметка за Сопствени приходи и сметка на основен буџет.

#### Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Винаца“.

Број 09-252  
25.02.2022 година  
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

71

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

### РЕШЕНИЕ

**За објавување на Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“ - Веница, за сметка за Сопствени приходи, сметка за Наменски дотации, сметка за донации и сметка на основен буџет**

1. Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“ - Веница, за сметка за Сопствени приходи, сметка за Наменски дотации, сметка за донации и сметка на основен буџет, донесена на 6-та седница на Советот на општина Веница одржана на 25.02.2022 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-253/2

25.02.2022 година

ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), Советот на општина Веница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

### ОДЛУКА

**За усвојување на Годишна сметка за 2021 година на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“ - Веница за сметка за Сопствени приходи, сметка за Наменски дотации, сметка за донации и сметка на основен буџет**

Член 1

Се усвојува Годишната сметка за 2021 година на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“ - Веница за сметка за Сопствени приходи,

сметка за Наменски дотации, сметка за донации и сметка на основен буџет.

Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-253

25.02.2022 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

72

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

### РЕШЕНИЕ

**За објавување на Одлука за давање Согласност за примена на Правилник за составот и начинот на работата на Комисијата за прием на деца и утврдување на критериуми за прием на деца во ОЈУДГ „Гоце Делчев“ - Веница**

1. Се објавува Одлуката за давање Согласност за примена на Правилник за составот и начинот на работата на Комисијата за прием на деца и утврдување на критериуми за прием на деца во ОЈУДГ „Гоце Делчев“ - Веница, донесена на 6-та седница на Советот на општина Веница одржана на ден 25.02.2022 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-254/2

25.02.2022 година

ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 60 став 3 од Законот за заштита на децата („Сл. весник на РМ број 23/2013, 12/2104, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016, 163/2017, 21/2018, 198/2018 и Сл.весник на РСМ број 104/2019, 146/2019, 275/2019, 311/2020 и 294/2021“) и член 21 став 1 точка 43 од

Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), Советот на општина Веница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

### ОДЛУКА

**За давање Согласност за примена на Правилник за составот и начинот на работата на Комисијата за прием на деца и утврдување на критериуми за прием на деца во ОЈУДГ „Гоце Делчев“ - Веница**

#### Член 1

Се дава Согласност за примена на Правилник за составот и начинот на работата на Комисијата за прием на деца и утврдување на критериуми за прием на деца во ОЈУДГ „Гоце Делчев“ - Веница, број 01-344/1 од 15.12.2021 година, донесен од Управниот одбор на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“ - Веница на седницата одржана на ден 15.12.2021 година.

#### Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-254

25.02.2022 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

73

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

### РЕШЕНИЕ

**За објавување на Одлука за давање Согласност за примена на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ОЈУДГ „Гоце Делчев“ - Веница**

1. Се објавува Одлуката за давање Согласност за примена на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ОЈУДГ „Гоце Делчев“ - Веница, донесена на 6-та

седница на Советот на општина Веница одржана на ден 25.02.2022 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-255/2

25.02.2022 година

ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 116 став 1 алинеа 8 од Законот за заштита на децата („Сл. весник на РМ број 23/2013, 12/2104, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016, 163/2017, 21/2018, 198/2018 и Сл.весник на РСМ број 104/2019, 146/2019, 275/2019, 311/2020 и 294/2021“) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), Советот на општина Веница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

### ОДЛУКА

**За давање Согласност за примена на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ОЈУДГ „Гоце Делчев“ - Веница**

#### Член 1

Се дава Согласност за примена на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ОЈУДГ „Гоце Делчев“ - Веница, број 01-37/1 од 07.02.2022 година, донесен од Управниот одбор на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“ - Веница на седницата одржана на ден 07.02.2022 година.

#### Член 2

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-255

25.02.2022 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

74

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

### РЕШЕНИЕ

#### За објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за здравствена безбедност на водата за пиење во с.Лаки

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештај за здравствена безбедност на водата за пиење во с.Лаки, донесен на 6-та седница на Советот на општина Веница одржана на ден 25.02.2022 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-256/2  
25.02.2022 година  
ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,  
Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ бр.5/02“) и член 56 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010,12/2014, 4/2019“), Советот на општина Веница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

### ЗАКЛУЧОК

#### За усвојување на Извештај за здравствена безбедност на водата за пиење во с.Лаки

1. Се усвојува Извештајот за здравствена безбедност на водата за пиење во с.Лаки.
2. Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-256  
25.02.2022 година  
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА  
Претседател,  
Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

### РЕШЕНИЕ

#### За објавување на Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат на К.П.бр.289 К.О.Истибања, Веница

1. Се објавува Одлуката за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат на К.П.бр.289, И.Л. бр.1665, на земјиште во сопственост на Ивица Стоименов, К.О.Истибања, Веница, а по Барање од Ивица Стоименов од с.Истибања, Веница, донесена на 6-та седница на Советот на општина Веница одржана на ден 25.02.2022 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-257/2  
25.02.2022 година  
ОПШТИНА ВЕНИЦА  
Градоначалник,  
Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ број 23/11, 54/11,155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Сл.весник на Р.С.Македонија број 174/21“) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница број 8/2010,12/2014, 4/2019“), Советот на општина Веница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

### ОДЛУКА

#### За утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат на К.П.бр.289 К.О.Истибања, Веница

## Член 1

Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат на с.Истибања, Веница, за вклопување на бесправно изграден објект Индивидуална станбена куќа (зграда 1), со намена А1 Индивидуално домување, на К.П.бр.289, И.Л. бр.1665 К.О.Истибања, Веница, со адреса м.в.,„Село“, на земјиште во сопственост на Ивица Стоименов, изградена во опфат без важечка планска документација, а по Барање од Ивица Стоименов од с.Истибања, Веница, заведено под број УП 1 бр.09-1783 од 26.08.2011 година.

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-257

25.02.2022 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

76

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

## РЕШЕНИЕ

**За објавување на Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат на К.П.бр.668/1 на ГУП на град Веница**

1.Се објавува Одлуката за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат на К.П.бр.668/1 на ГУП на град Веница, на земјиште во сопственост на Р.С.Македонија, К.О.Градец, Веница а по Барање од Ерѓул Асанов од Веница, донесена на 6-та седница на Советот на општина Веница одржана на ден 25.02.2022 година.

2.Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-258/2

25.02.2022 година

ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ број 23/11, 54/11,155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Сл.весник на Р.С.Македонија број 174/21“) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница број 8/2010,12/2014, 4/2019“), Советот на општина Веница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

## ОДЛУКА

**За утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат на К.П.бр.668/1 на ГУП на град Веница**

## Член 1

Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат на Веница, за вклопување на бесправно изграден објект Индивидуална станбена куќа, со намена А1 Индивидуално домување, на К.П.бр.668/1 К.О.Градец, Веница, со адреса м.в.,„Драгица“, на земјиште во сопственост на Р.С.Македонија, изградена надвор од опфат на ГУП на град Веница, а по Барање од Ерѓул Асанов од Веница, заведено под број УП 1 бр.11-334 од 17.02.2016 година.

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-258

25.02.2022 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

77

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина



Виница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Виница, донесе:

## РЕШЕНИЕ

**За објавување на Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат на К.П.бр.668/1 на ГУП на град Виница**

1. Се објавува Одлуката за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат на К.П.бр.668/1 на ГУП на град Виница, на земјиште во сопственост на Р.С.Македонија, К.О.Градец, Виница, а по Барање од Фирус Исмаилов од Виница, донесена на 6-та седница на Советот на општина Виница одржана на ден 25.02.2022 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 10-259/2  
25.02.2022 година  
ОПШТИНА ВИНИЦА

Градоначалник,  
Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ број 23/11, 54/11,155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Сл.весник на Р.С.Македонија број 174/21“) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Виница („Сл.гласник на општина Виница број 8/2010,12/2014, 4/2019“), Советот на општина Виница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

## ОДЛУКА

**За утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат на К.П.бр.668/1 на ГУП на град Виница**

### Член 1

Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат на Виница, за

вклопување на бесправно изграден објект Индивидуална станбена куќа, со намена А1 Индивидуално домување, на К.П.бр.668/1 К.О.Градец, Виница, со адреса м.в.,„Драгица“, на земјиште во сопственост на Р.С.Македонија, изградена надвор од опфат на ГУП на град Виница, а по Барање од Фирус Исмаилов од Виница, заведено под број УП 1 бр.11-139 од 05.01.2016 година.

### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 09-259  
25.02.2022 година  
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА  
Претседател,  
Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

78

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Виница („Сл.гласник на општина Виница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Виница, донесе:

## РЕШЕНИЕ

**За објавување на Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат на К.П.бр.3135 К.О.Виница**

1. Се објавува Одлуката за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат на К.П.бр.3135, на земјиште во сопственост на Звонко Стаменков, К.О.Виница, а по Барање од Звонко Стаменков од Скопје, донесена на 6-та седница на Советот на општина Виница одржана на ден 25.02.2022 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 10-260/2  
25.02.2022 година  
ОПШТИНА ВИНИЦА  
Градоначалник,

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ број 23/11, 54/11,155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Сл.весник на Р.С.Македонија број 174/21“) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница број 8/2010,12/2014, 4/2019“), Советот на општина Веница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

### ОДЛУКА

**За утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат на К.П.бр.3135 К.О.Веница**

#### Член 1

Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат на Веница, за вклопување на бесправно изграден објект Викенд куќа, со намена А4-3, на К.П.бр.3135 К.О.Веница, со адреса м.в.„Казанџика“, на земјиште во сопственост на Звонко Стаменков, изградена надвор од опфат на Урбанистички план за Веница, а по Барање од Звонко Стаменков од Скопје, заведено под број УП 1 бр.09-942 од 12.08.2011 година.

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-260

25.02.2022 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

79

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

### РЕШЕНИЕ

**За објавување на Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат на К.П.бр.8257/1, К.П.бр.8257/2, К.П.бр.8256 и К.П.бр.6648/1 К.О.Блатец, Веница**

1.Се објавува Одлуката за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат на К.П.бр.8257/1, К.П.бр.8257/2, К.П.бр.8256 и К.П.бр.6648/1, на земјиште во сопственост на Тодорчо Костадинов и Р.С.Македонија, К.О.Блатец, Веница, а по Барање од Тодорчо Костадинов од Веница, донесена на 6-та седница на Советот на општина Веница одржана на ден 25.02.2022 година.

2.Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-261/2

25.02.2022 година

ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ број 23/11, 54/11,155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Сл.весник на Р.С.Македонија број 174/21“) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница број 8/2010,12/2014, 4/2019“), Советот на општина Веница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

### ОДЛУКА

**За утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат на К.П.бр.8257/1, К.П.бр.8257/2, К.П.бр.8256 и К.П.бр.6648/1 К.О.Блатец, Веница**

#### Член 1

Се утврдува потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат на с.Блатец,

Виница, за вклопување на бесправно изграден објект Индивидуална станбена куќа (зграда 1), со намена А1-индивидуално домување, на К.П.бр.8257/1, 8257/2, К.П.бр.8256 и К.П.бр.6648/1 К.О.Блатец, Виница, со адреса м.в., „Село“, на земјиште во сопственост на Тодорчо Костадинов и Р.С.Македонија, изградена во опфат без важечка планска документација за с.Блатец, а по Барање од Тодорчо Костадинов од Виница, заведено под број УП 1 бр.09-688 од 04.08.2011 година.

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 09-261

25.02.2022 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

80

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Виница („Сл.гласник на општина Виница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Виница, донесе:

### РЕШЕНИЕ

#### За објавување на Одлука за одобрување финансиски средства на Марија Јованова од с.Блатец, Виница, за лекување

1. Се објавува Одлуката за одобрување финансиски средства на Марија Јованова од с.Блатец, Виница, за лекување, донесена на 6-та седница на Советот на општина Виница одржана на ден 25.02.2022 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 10-262/2

25.02.2022 година

ОПШТИНА ВИНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“), член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Виница („Сл. гласник на општина Виница број 8/2010, 12/2014,

4/2019“), а по Барање број 09-47 од 12.01.2022 година, Советот на општина Виница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

### ОДЛУКА

#### За одобрување финансиски средства на Марија Јованова од с.Блатец, Виница, за лекување

#### Член 1

На Марија Јованова од с.Блатец, Виница, со ЕМБГ 0110962497004, се одобруваат финансиски средства во висина од 25.000,00 денари, за лекување.

#### Член 2

Финансиските средства да се преведат на сметка: 200003112550833 Стопанска банка.

#### Член 3

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 09-262

25.02.2022 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

81

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Виница („Сл.гласник на општина Виница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Виница, донесе:

### РЕШЕНИЕ

#### За објавување на Одлука за одобрување финансиски средства на Ангела Јанчева од с.Јакимово, Виница, за лекување

1. Се објавува Одлуката за одобрување финансиски средства на Ангела Јанчева од с.Јакимово, Виница, за лекување, донесена на 6-та седница на Советот на општина Виница одржана на ден 25.02.2022 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Виница“.

Број 10-263/2

25.02.2022 година

ОПШТИНА ВИНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“), член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), а по Барање број 09-68 од 18.01.2022 година, Советот на општина Веница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

### ОДЛУКА

#### За одобрување финансиски средства на Анѓела Јанчева од с.Јакимово, Веница, за лекување

##### Член 1

На Анѓела Јанчева од с.Јакимово, Веница, со ЕМБГ 2111980498003, се одобруваат финансиски средства во висина од 25.000,00 денари, за лекување.

##### Член 2

Финансиските средства да се преведат на сметка: 290500019052960 ТТК банка.

##### Член 3

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-263

25.02.2022 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

82

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

### РЕШЕНИЕ

#### За објавување на Одлука за одобрување финансиски средства на Миле Ефтимов од с.Градец, Веница, за школување на децата Кирчо и Никола Ефтимов

1.Се објавува Одлуката за одобрување финансиски средства на Миле Ефтимов од с.Градец, Веница, за школување на децата Кирчо и Никола Ефтимов, донесена на 6-та седница на Советот на општина Веница одржана на ден 25.02.2022 година.

2.Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-264/2

25.02.2022 година

ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“), член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), а по Барање број 09-74 од 20.01.2022 година, Советот на општина Веница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

### ОДЛУКА

#### За одобрување финансиски средства на Миле Ефтимов од с.Градец, Веница, за школување на децата Кирчо и Никола Ефтимов

##### Член 1

На Миле Ефтимов од с.Градец, Веница, со ЕМБГ 2002976492013, се одобруваат финансиски средства во висина од 25.000,00 денари, за школување на децата Кирчо и Никола Ефтимов на неговиот покоен брат Дончо Ефтимов, а кој се грижи за нив.

##### Член 2

Финансиските средства да се преведат на сметка: 200002758990198 Стопанска банка.

##### Член 3

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-264

25.02.2022 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

83

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

**РЕШЕНИЕ****За објавување на Заклучок за повлекување на 31-та точка од Дневен ред**

1. Се објавува Заклучокот за повлекување на 31-та точка од Дневниот ред: Барање од Јаја Алиов од Винаца на финансиска помош за лекување, донесен на 6-та седница на Советот на општина Винаца одржана на 25.02.2022 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Винаца“.

Број 10-265/2  
25.02.2022 година  
ОПШТИНА ВИНИЦА

Градоначалник,  
Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Винаца („Сл. гласник на општина Винаца број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), Советот на општина Винаца на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

**ЗАКЛУЧОК****За повлекување на 31-та точка од Дневен ред**

1.31-та точка од Дневниот ред: Барање од Јаја Алиов од Винаца, на финансиска помош за лекување, се повлекува од Дневниот ред на 6-та седница на Советот, заради доставување на дополнителна документација.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Винаца“.

Број 09-265  
25.02.2022 година  
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

84

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Винаца („Сл.гласник на општина

Винаца бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Винаца, донесе:

**РЕШЕНИЕ****За објавување на Одлука за одобрување финансиски средства на Бедрие Рашидова од Винаца, за лекување**

1. Се објавува Одлуката за одобрување финансиски средства на Бедрие Рашидова од Винаца, за лекување, донесена на 6-та седница на Советот на општина Винаца одржана на ден 25.02.2022 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Винаца“.

Број 10-266/2  
25.02.2022 година  
ОПШТИНА ВИНИЦА

Градоначалник,  
Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“), член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Винаца („Сл. гласник на општина Винаца број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), а по Барање број 09-102 од 25.01.2022 година, Советот на општина Винаца на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

**ОДЛУКА****За одобрување финансиски средства на Бедрие Рашидова од Винаца, за лекување****Член 1**

На Бедрие Рашидова од Винаца, со ЕМБГ 0603968465046, се одобруваат финансиски средства во висина од 6.000,00 денари, за лекување.

**Член 2**

Финансиските средства да се преведат на сметка: 200002780334078 Стопанска банка.

**Член 3**

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Винаца“.

Број 09-266  
25.02.2022 година  
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА  
Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

85

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

### РЕШЕНИЕ

#### За објавување на Одлука за одобрување финансиски средства на Марјан Анастасовски за издавање на книга по НИИЦУЦУ на македонски јазик

1. Се објавува Одлуката за одобрување финансиски средства на Марјан Анастасовски, за издавање на книга по НИИЦУЦУ на македонски јазик, донесена на 6-та седница на Советот на општина Веница одржана на ден 25.02.2022 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-267/2

25.02.2022 година

ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“), член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл. гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), а по Барање број 09-186 од 10.02.2022 година, Советот на општина Веница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

### ОДЛУКА

#### За одобрување финансиски средства на Марјан Анастасовски за издавање на книга по НИИЦУЦУ на македонски јазик

##### Член 1

На Марјан Анастасовски, со ЕМБГ 0507968492508, се одобруваат финансиски средства во висина од 6.000,00 денари, за издавање на книга по НИИЦУЦУ на македонски јазик.

##### Член 2

Финансиските средства да се преведат на сметка: 200003420051503 Стопанска банка.

### Член 3

Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-267

25.02.2022 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

86

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

### РЕШЕНИЕ

#### За објавување на Одлука за дообезбедување на сопствено учество за проектот „Енергетско ефикасни, пристапни и безбедни јавни површини за сите“

1. Се објавува Одлуката за обезбедување на сопствено учество за проектот „Енергетско ефикасни, пристапни и безбедни јавни површини за сите“, донесена на 6-та седница на Советот на општина Веница одржана на ден 25.02.2022 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-268/2

25.02.2022 година

ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за Локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), Советот на општина Веница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година, донесе:

### ОДЛУКА

#### За дообезбедување на сопствено учество за проектот „Енергетско ефикасни, пристапни и безбедни јавни површини за сите“

## Член 1

Општина Веница учествуваше на повикот за прибирање на предлог проекти за 2021 година до Бирото за регионален развој. Предмет на јавниот повик беше доделување на средства за финансирање на проекти за развој на урбаните подрачја и одржлив урбан развој.

## Член 2

Одобрени средства од страна на БРР за проектот „Енергетско ефикасни, пристапни и безбедни јавни површини за сите“, се 900.000 денари.

## Член 3

За да се реализира проектот потребно е да се дообезбедат средства од страна на општина Веница во висина од 200.000 денари.

## Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 09-268

25.02.2022 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА

Претседател,

Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски

87

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на општина Веница („Сл.гласник на општина Веница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), Градоначалникот на Општина Веница, донесе:

**РЕШЕНИЕ****За објавување на Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Веница за 2022 година**

1. Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина веница за 2022 година, донесена на 6-та седница на Советот на општина Веница одржана на ден 25.02.2022 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Веница“.

Број 10-269/2

25.02.2022 година

ОПШТИНА ВЕНИЦА

Градоначалник,

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 33 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12,192/15, 167/16 и Сл.весник на РСМ бр.79/2020 и 151/2021 и член 21 од Статутот на Општина Веница (Сл.гласник на Општина Веница бр.08/2010, 12/2014 и 4/2019) Советот на Општина Веница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 г. донесе

**О Д Л У К А**  
за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Веница  
за 2022 година

член 1

Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Веница за 2022 година , на следниот начин:

Потпрограма	БУЏЕТ	САМОФИН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
Потставка					
<b>ЈДО ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА , УЛИЦИ И МОСТОВИ</b>					
482120 Изградба на улици, патишта и автопати	-2,000,000	0	0	0	0
<b>КАО КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ВО КУЛТУРАТА</b>					
482930 Реконструкција на други објекти	2,000,000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и станува составен дел на Буџетот на Општина Веница за 2022 година а ќе се објави во Службен гласник на Општина Веница.

Број 09-269  
25.02.2022 година  
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА  
Претседател,  
Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски



- 1.....Заклучок за повлекување на 1-ва точка од Дневен ред.  
Решение за објавување.
- 2.....Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Винаца за 2022 година.  
Решение за објавување.
- 11.....Заклучок за усвојување на Извештај за работа на Полициска станица Винаца за второто полугодие на 2021 година.  
Решение за објавување.
- 12.....Одлука за давање Согласност на Завршна сметка на ЈП за комунално-производни и услужни работи „Кале“- Блатец за 2021 година.  
Решение за објавување.
- 12.....Заклучок за усвојување на Полугодишен извештај за работата на ООУ „Гоце Делчев“- Винаца за учебната 2021/2022 година.  
Решение за објавување.
- 13.....Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на ООУ „Гоце Делчев“- Винаца, за сметка за Сопствени приходи, сметка за Наменски дотации и Донаторска сметка.  
Решение за објавување.
- 14.....Заклучок за усвојување на Полугодишен извештај за работата на ООУ „Славчо Стојменски“- Винаца за учебната 2021/2022 година.  
Решение за објавување.
- 14.....Заклучок за усвојување на Извештај од спроведена самоевалуација на ООУ „Славчо Стојменски“-Винаца во 2021 година.  
Решение за објавување.
- 15.....Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на ООУ „Славчо Стојменски“- Винаца, за сметка за Сопствени приходи и сметка за Наменски дотации.  
Решение за објавување.
- 15.....Одлука за давање Согласност на дополна на Годишен план за вработување за 2022 година на ООУ „Славчо Стојменски“- Винаца.  
Решение за објавување.
- 16.....Заклучок за усвојување на Полугодишен извештај за работата на ООУ „Кочо Рацин“- с.Блатец, Винаца, за учебната 2021/2022 година.  
Решение за објавување.
- 16.....Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на ООУ „Кочо Рацин“- с.Блатец, Винаца за сметка за Сопствени приходи и сметка за Наменски дотации.  
Решение за објавување.
- 17.....Заклучок за усвојување на Полугодишен извештај за работата на ООУ „Никола Парапунов“- с.Драгобраште, Винаца, во учебната 2021/2022г.  
Решение за објавување.
- 17.....Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на ООУ „Никола Парапунов“- с.Драгобраште, Винаца, за сметка за Сопствени приходи и сметка за Наменски дотации.  
Решение за објавување.
- 18.....Заклучок за усвојување на Полугодишен извештај за работата на СОУ „Ванчо Прке“- Винаца за учебната 2021/2022 година.  
Решение за објавување.
- 19.....Одлука за усвојување на Годишна сметка за за 2021 година на СОУ „Ванчо Прке“- Винаца, за сметка за Сопствени приходи, сметка за Наменски дотации и сметка за донации.  
Решение за објавување.
- 19.....Одлука за неусвојување на Годишна сметка за 2021 година на ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“ Винаца, за сметка за Сопствени приходи и сметка за Наменски дотации.  
Решение за објавување.
- 20.....Одлука за неусвојување на Годишна сметка за 2021 година на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“- Винаца за сметка за Сопствени приходи, сметка за Наменски дотации и Општинска буџетска сметка.  
Решение за објавување.
- 20.....Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на Локален Археолошки и историски Музеј „Теракота“- Винаца, за сметка за Сопствени приходи и сметка на основен буџет.  
Решение за објавување.
- 21.....Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“- Винаца за сметка за Сопствени приходи, сметка за Наменски дотации, сметка за донации и сметка на основен буџет.  
Решение за објавување.
- 22.....Одлука за давање Согласност за примена на Правилник за составот и начинот на работата на Комисијата за прием на деца и утврдување на критериуми за прием на деца во ОЈУДГ „Гоце Делчев“- Винаца.  
Решение за објавување.
- 22.....Одлука за давање Согласност за примена на на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ОЈУДГ „Гоце Делчев“- Винаца.  
Решение за објавување.
- 23.....Заклучок за усвојување на Извештај за здравствена бесбедност на водата за пиење во с.Лаки.  
Решение за објавување.
- 23.....Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат на КП бр.289 КО Истибања, Винаца.  
Решение за објавување.
- 24.....Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат на КП бр.668/1 на ГУП на град Винаца.  
Решение за објавување.
- 25.....Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат на КП бр.668/1 на ГУП на град Винаца.  
Решение за објавување.
- 26.....Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат на КП бр.3135 КО Винаца.  
Решение за објавување.

- 26.....Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат на КП бр.8257/1, 8257/2, 8256 и 6648/1 КО Блатец, Виница.  
Решение за објавување.
- 27.....Одлука за одобрување финансиски средства на Марија Јованова од с. Блатец, Виница, за лекување.  
Решение за објавување.
- 28.....Одлука за одобрување финансиски средства на Ангела Јанчева од с. Јакимово, Виница за лекување.  
Решение за објавување.
- 28.....Одлука за одобрување финансиски средства на Миле Ефтимов од с.Градец, Виница, за школување на децата Кирчо и Никола Ефтимов.  
Решение за објавување.
- 29.....Заклучок за повлекување на 31-ва точка од Дневен ред.  
Решение за објавување.
- 29.....Одлука за одобрување финансиски средства на Бедрие Рашидова од Виница, за лекување.  
Решение за објавување.
- 30.....Одлука за одобрување финансиски средства на Марјан Анастасовски за издавање на книга по НИИЦУЦУ на македонски јазик.  
Решение за објавување.
- 30.....Одлука за дообезбедување на сопствено учество за проектот „Енергетско ефикасни, пристапни и безбедни јавни површини за сите“.  
Решение за објавување.
- 32.....Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Виница за 2022 година.  
Решение за објавување.